

**ЗАПИСНИК**  
**од првото продолжение на 13-та седница на**  
**Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги**  
**одржано на 29.03.2016 година**

**Присутни членови на Советот на Агенцијата:** Лазо Петрушевски, претседател на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, заменик на претседателот на Советот на АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Зоран Фиданоски.

**Отсутни членови на Советот на Агенцијата:** /

**На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.**

**Присутни од Стручна служба:** м-р Драгица Љубевска, Цветанка Митревска, м-р Магдалена Давидовска, Горан Радуновиќ, Билјана П. Парлеева, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, м-р Ивана Стојановска.

**Други присутни:** Дејан Георгиевски од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски го отвори првото продолжение на 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12:00 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.

Г-дин Петрушевски, објасни дека за продолжението на седницата има една точка, а тоа е Предлог-записникот од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година. Наведе дека записникот беше одложен, затоа што г-дин Фиданоски и г-дин Трајчев, дадоа свои забелешки. Стручната служба го достави повторно, со содржина направена врз основа на проверка на снимката и дадените забелешки.

Г-дин Трајчевски, образложи дека содржината на записникот кој е доставен на седницата, кореспондира со аудио/видео снимката од истата седница.

Г-дин Трајчев, рече дека ќе го прифати записникот и се согласи дека она како што е кажано така треба да влезе во записникот. Објасни дека неговата забелешка повеќе била во прецизирање на кажаното, за да мислата биде појасна.

Г-дин Фиданоски, рече дека ќе го прифати записникот, битно е во него мислата да се искаже, да има целина, а не е буквално збор до збор да биде пренесено како што е.

Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот:

**Д Н Е В Е Н   Р Е Д**

1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година.

## **Точка 1**

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година, со текст како што беше предложен.

**Бр.02-1513/8**  
**06.04.2016 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и**  
**аудиовизуелни медиумски услуги**  
**Претседател на Советот**

**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р**